

Shark. MATRIX ROBOT 2-вo-1

Робот правосмукалка

RV2620WDEU

Упатство за употреба +
гарантен лист



SHARKCLEAN АПЛИКАЦИЈА



ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар, струен удар, повреда или оштетување на имот:

ДЕЦАТА И ЖИВОТНИТЕ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ОСТАВААТ БЕЗ НАДЗОР ВО ПРОСТОРИИТЕ ДО КОИ РОБОТ ПРАВОСМУКАЛКАТА ИМА ПРИСТАП ЗА ВРЕМЕ НА ЧИСТЕЊЕТО.


ЛАСЕРСКО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ОВОЈ ПРОИЗВОД ИМА ЛАСЕР ОД КЛАСА 1. СЕКОГАШ ГО ИСКЛУЧУВАЈТЕ НАПОЈУВАЊЕТО ПРЕД ДА ЈА ПОДИГНЕТЕ РОБОТСКАТА ПРАВОСМУКАЛКА ИЛИ ДА ИЗВРШИТЕ БИЛО КАКВО ОДРЖУВАЊЕ. НЕ ГЛЕДАЈТЕ ДИРЕКТНО ВО ЛАСЕРОТ.

АКО ПРИКЛУЧОКОТ НА КАБЕЛОТ ЗА ПОЛНЕЊЕ НЕ СЕ ВКЛОПУВА ЦЕЛОСНО ВО ПРИКЛУЧОКОТ, КОНТАКТИРАЈТЕ КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРИЧАР. НЕ ПРИСЛУВАЈТЕ ВО ПРИКЛУЧОКОТ И НЕ СЕ ОБИДУВАЈТЕ ДА ГО ИЗМЕНИТЕ ЗА ДА СЕ ВКЛОПИ.

ОПШТИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Кога се користи електричен уред, секогаш треба да се следат основните мерки на претпазливост, вклучувајќи го следново:

- Овој уред се состои од вакуум за влажен / сув робот за чистење на подови и док-пристаниште за полнење со напојување. Овие компоненти содржат електрични врски, електрични жици и подвижни делови кои потенцијално претставуваат ризик за корисникот.
- Пред секоја употреба, внимателно ги прегледајте сите делови за било каква штета. Ако некој дел е оштетен, прекинете со употреба.
- Користете само идентични резервни делови. Видете ја страницата за замена на додатоци од оваа брошура.
- Овој робот за чистење на подови не содржи делови кои можат да се употребат.
- Користете само како што е опишано во овој прирачник. НЕ користете робот за чистење на подови за било која друга цел освен за оние опишани во овој прирачник.
- Со исклучок на филтрите, чашите за прашина и перничичката, НЕ изложувајте делови од роботот за чистење на вода или други течности.
-  **НЕ ставајте раце во било кој отвор во докот или роботот.**

КОРИСТЕТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Овој производ има лазер од класа 1. Секогаш го исклучувајте напојувањето пред да ја подигнете роботската правосмукалка или да извршите нејзино одржување.
- **НЕ** гледајте директно во лазерот.
- Секогаш ја исклучувајте роботската правосмукалка пред да го вметнете или извадите филтерот, кантата за прашина или резервоарот за течност.
- **НЕ** се справувајте со приклучок, док, полнење кабел, или влажен/сув робот за чистење на подови со влажни раце. Чистењето и одржувањето на корисникот не смеат да го вршат деца без надзор
- Децата НЕ треба да си играат со апаратот.
- Овој апарат може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, ако тие

имате даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и ги разбирате опасностите кои се вклучени.

- **НЕ** го користете роботот без кантата за прашина, филтерот и резервоарот за течност.
- **НЕ** го оштетувајте кабелот за полнење:
 - **НЕ** влечете и не носете пристаниште за полнење за кабелот и не го користете кабелот како рачка.
 - **НЕ** го исклучувајте со повлекување на кабелот. Фатете го приклучокот, а не кабелот.
 - **НЕ** затворајте врата на кабелот, не го влечете кабелот околу остри агли или не го оставајте во близина на загреани површини.
 - Кабелот за напојување не може да се замени. Ако кабелот е оштетен, уредот треба да се отфрли.
- **НЕ** ставајте никакви предмети во отворите за млазници или додатоци. **НЕ** користете со блокиран отвор; чувајте без прашина, влакна и сè што може да го намали протокот на воздух.
- **НЕ користете** ако протокот на воздух е ограничен. Ако воздушните патеки се блокирани, исклучете ја правосмукалка и ги отстранете сите пречки пред повторно да го вклучите уредот.
- Држете млазница и сите вакуумски отвори подалеку од косата, лицето, прстите, непокриените нозе или широката облека.
- **НЕ користете** ако роботот за чистење на подови не работи како што треба, или е исфрлен, оштетен, оставен надвор или фрлен во вода.
- **НЕ** ставајте правосмукалка на нестабилни површини.
- **НЕ** користете за земање:
 - Течности.
 - Големи објекти.
 - Тврди или остри предмети (стакло, шајки, завртки или монети).
- Големи количини на прашина (прашина од суви сидови, пепел од камин или жар).
- НЕ се користи како додаток за електрични алати за собирање на прашина.
- Пушење или палење предмети (топол јаглен, догорчиња од цигари или кибритчиња).

- Запаливи или запаливи материјали (течност за запалка, бензин или керозин).
- Токсични материјали (хлорен белил, амонијак или чистач на канализација).
- Токсични материјали (високи концентрации на хлорна течност за избелување, високи концентрации на амонијак или раствор за чистење на дренажата).
- **НЕ** се користи во следниве области:
 - Надворешни простори во близина на камини со слободни влезови
 - Простори кои се затворени и можат да содржат експлозивни или токсични гасови или параа (течност за запалки, бензин, керозин, боја, разредувачи за боја, супстанции за заштита од молци или запалива прашина
 - Во област со просторен грејач
 - Во близина на камини со слободни влезови.
- Исклучете го роботот за чистење на подови пред било какво прилагодување, чистење, одржување или решавање на проблеми. Забелешка: во OFF (O)

Роботот сè уште користи мала количина на енергија.

- Дозволете сите филтри целосно да се исушат на воздух пред да ги инсталирате повторно за да се спречи течност да се повлекува во електричните делови.
- **НЕ** модифицирајте и не се обидувајте сами да ја поправите роботската правосмукалка или батеријата, освен ако не е наведено во Водичот на сопственикот. **НЕ** користете вакуум ако е модифициран или оштетен.
- Отстранете ја целата истурена или истекната течност од подлогата, основата или подот, бидејќи тоа може да доведе до ризик од струен удар.
- Кога го полните резервоарот, проверете дали има истекување, бидејќи собраните течности се опасност од лизгање и може да предизвикаат електричен удар. Ако резервоарот е оштетен, тој мора да се замени.
- Бъдете внимателни при одење по избришани подови, бидејќи може да бидат лизгави додека се влажни.
- **НЕ користете** никакви средства за чистење за домаќинство (универзални чистачи, средства за чистење на стакло, белило) на било која од полирани површини со висок сјај на пристаништето или роботот правосмукалка бидејќи тие содржат хемикали кои можат да ги оштетат овие површини. Наместо тоа, користете крпа навлажнета со вода за нежно чистење.
- За да се минимизира ризикот роботот да патува надвор од небезбедни граници (скали или карпи, камини, водни опасности), овие области се забранети со користење на функцијата за мапирање во мобилната апликација SharkClean. По поставувањето на границата, вклучете вакуум и визуелно потврдете дека поставувањата ефикасно го спречуваат роботот да помине надвор од поставената граница. Прилагодете ги поставувањата ако е потребно. За корисниците кои не се апликации, користете граница за да ја блокирате небезбедната граница.

УПОТРЕБА НА БАТЕРИИТЕ

- Батеријата е извор на енергија за вакуумот. Внимателно прочитајте и ги следете сите инструкции за полнење.
- За да се спречи ненамерно стартување, уверете се дека вакуумот е исклучен пред да го подигнете или носите. **НЕ** го носете уредот со прст на прекинувачот за напојување.
- Користете CAMO пристаништето за полнење на Shark® XDKRV2600WFEU и користете само RVBAT850A на батеријата. Употребата на батерији или батерији може да создаде ризик од пожар.
- Чувајте ја батеријата подалеку од сите метални предмети како кламери за хартија, монети, клучеви, шајки или завртки. Спојувањето на терминалите на батеријата заедно го зголемува ризикот од пожар или изгореници.
- Во навредливи услови, течностите може да се испрфат од батеријата. Избегнувајте контакт со оваа течност, бидејќи може да предизвика иритација или изгореници.

Ако дојде до контакт, исплакнете со вода. Ако е течен контакт со очи, побарајте медицинска помош.

- Роботската правосмукалка не треба да се чува, полни или користи на температури пониски 50°F (10°C) или над 104°F (40°C). Уверете се дека батеријата и вакуумот достигнале собна температура пред полнење или употреба. Изложувањето на роботот или батеријата на температури надвор од овој опсег може да ја оштети батеријата и да го зголеми ризикот од пожар.
- **НЕ** го изложувајте роботот за чистење на подови или батеријата на оган или температура над 130 °C (265 °F) бидејќи тоа може да предизвика експлозија.

ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ И БОТГРАНИЧНИ ЛЕНТИ

38 НЕ ставајте ленти под тепихот или килимите.


- **НЕ** ставајте BotBoundary ленти една врз друга.
- Секогаш користете забранети зони околу рефлективните подови и површини.
- Забранетите зони или BotBoundary лентите секогаш треба да се користат во близина на тепих.
- **НЕ користете** забранети зони или ленти во рамките на 3 метри од пристаништето.
- За сензорите за карпи на роботот да работат правилно, сите тркачи, килими, теписи или мали прагови мора да бидат 20 сантиметри од скалите. Ако тркач, килим, тепих или мал праг кој е помалку од 20 сантиметри од скалите не може да се помести, морате да користите забранета зона или BotBoundary лента за да ги блокирате скалите.

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА НА КРАЈНИОТ КОРИСНИК ЗА SHARKNINJA СОФТВЕР

SharkClean.co.uk/EULA



ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ВАШИОТ РОБОТ SHARK® MATRIX




ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ВАШИОТ РОБОТ SHARK® MATRIX


РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТ






ПРЕДНО ДЕЛ НА СТАНИЦАТА



ДОЛЕН ДЕЛ НА ПРИСТАНИШТЕ




ПОСТАВУВАЊЕ НА СТАНИЦАТА ЗА ПОЛНЕЊЕ



- Изберете постојана локација со силен Wi-Fi за докот за полнење, бидејќи секој пат кога ќе го преместите, роботот ќе мора целосно да ја премапира вашата куќа.
- Ставете го пристаништето со грб на сид и го прикачете подлогата. Изберете рамна површина на гол под, во централен дел. Не ставајте док на лајсни или елементи за загревање.
- Отстранете ги предметите кои се поблиску од 1,5 метри од двете страни на пристаништето или поблиску од 1 метар од предниот дел на пристаништето.
- Приклучете го пристаништето.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА СТРАНИЧНАТА ЧЕТКА




Прицврстете ја вклучената странична четка на квадратното колче на дното на роботот.


Забелешка: Дизајнот на страничните четки може да варира.

ПОЛНЕЊЕ


ВАЖНО: Shark® Matrix Robot има претходно инсталирана батерија за полнење. Наполнете ја батеријата целосно пред прва употреба. Може да потрае до 6 часа за целосно полнење.



За да **го вклучите роботот**: Ставете го роботот на пристаништето или го задржите копчето DOCK за 5 до 7 секунди, додека индикаторите не се вклучат.



Ако роботот нема полнење или не може да се врати на пристаништето, рачно го ставете на пристаништето. Индикаторот ќе свети сино и роботот ќе издаде сигнал кога е правилно поставен на пристаништето.




Кога циклусот на чистење е завршен, или ако батеријата се троши, роботот ќе го бара пристаништето.

Ако роботот не се врати на пристаништето, може да му се потроши полнежот или ако е во режим на мокро чистење, доколку може да биде блокиран со тепих.

Забелешка: Кога рачно го ставате роботот на пристаништето, уверете се дека **контактите за полнење** на дното на роботот ги допираат оние на пристаништето. Додека роботот се полни, двете бели LED светла ќе трепнат. Кога роботот е правилно поставен на док, иконата на батеријата на роботот ќе светне. Кога батеријата е целосно наполнета, иконата за полнење ќе престане да пулсира, но ќе остане осветлена.

Забелешка: Кога го земате роботот, внимавајте да не ставате прсти помеѓу браникот и основата на роботот.

ИНДИКАТОР ЗА ПОЛНЕЊЕ



Во употреба



Полн
полне
ж (бел)

Делу
мен
полне
ж
(бел)

Ниско
полне
ње
(црвено)

Додека
се
полни
(бело)



Не се полни
или е
исклучено



Белите индикатори за полнење покажуваат колку енергија на батеријата е останата.


Додека роботот се полни, двете бели LED светла ќе трепнат. Кога полнењето е завршено, двете бели светла ќе светат постојано. Може да потрае до 6 часа за целосно полнење на роботот.

Ако роботот е неактивен и надвор од докот за полнење за 10 минути, тој ќе влезе **во режим на спиење**. Индикаторите ќе се исклучат, но батеријата и Wi-Fi светлата ќе останат вклучени во режим на спиење. Разбудете го роботот со притискање на кое било копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако светлото за слабо полнење трепка црвено, нема доволно енергија од батеријата за роботот да се врати на пристаништето. Рачно ставете го роботот на пристаништето.

ВАЖНО: Пред да исчистите цела соба за прв пат, ви препорачуваме прво да го тестираме роботот на мал дел од подот за да се осигурате дека нема гребнење.


КОПЧИЊА И ИНДИКАТОРСКИ СВЕТЛА



КОПЧЕ ЗА ЧИСТЕЊЕ


Притиснете за да започнете со чистење

и притиснете повторно за да ја паузирате сесијата за чистење.




КОПЧЕ ЗА ПРИСТАНИШТЕ

Задржете 5 до 7 секунди за да го вклучите роботот. Притиснете за да го запрете чистењето и да го испратите роботот назад до докот за полнење.




ИНДИКАТОР ЗА ПОЛНЕЊЕ

Прикажи количина на полнење останато во батеријата.



ИНДИКАТОР ЗА МОПИРАЊЕ

Копчето CLEAN ќе свети сино кога резервоарот за течност е правилно поставен. Копчето CLEAN ќе свети жолто ако резервоарот е празен и има потреба од полнење.




НАПОЛНИ И ПРОДОЛЖИ

Притиснете и задржете копчето DOCK за 15 секунди за да го вклучите или исклучите Recharge & Resume.




“!” ИНДИКАТОР ЗА ГРЕШКА

Видете го делот за решавање на проблеми за целосна листа на кодови за грешки.



WI-FI ИНДИКАТОР

Бела светлина: поврзана со Wi-Fi.
Црвено светло: не е поврзан. Трепкајќи бело: режим на подесување. Нема светло: сè уште не е поставено.




Функцијата Recharge & Resume е исклучена по дифолт. Вклучете Recharge & Resume за целосна покриеност ако планот на вашиот дом е поголем од 140 м2. Вашиот робот ќе се врати на пристаништето, ќе се наполни и ќе може да продолжи од каде што застана.

ПОДГОТВЕТЕ ГО СВОЈОТ ДОМ

Роботот користи низа од сензори за навигација околу сидови, нозе на мебел и други пречки додека чисти. За да го спречите роботот да влезе во области кои не сакате, поставете забранети зони во апликацијата. За најдобри резултати, подгответе го домот како што е наведено подолу и закажите дневно чистење за да се осигура дека сите подови се редовно одржувани.

Забелешка: Распоредувањето е една од многуте функции кои можат да се направат само во апликацијата.




ПРЕЧКИ

Отстранете ги каблите и малите предмети со висина помала од 11,5 cm и отворете ги внатрешните врати за да обезбедите целосна мапа на вашиот дом.




РАСПОРЕД

Закажете чистење на целиот дом со апликацијата. За да се закаже чистење со апликацијата, резервоарот мора да се наполни и инсталира во роботот со прикачена подлога.




ПРАГОВИ

Вашиот робот може да се искачи над повеќето прагови за да стигне од соба во соба, но ако еден е превисок, поставете забранета зона во апликацијата за да ја блокирате..



ИЗБЕГНУВАЈТЕ ДА ГО ПОМЕСТУВАТЕ РОБОТОТ И ДОКОТ


Додека роботот чисти, не го земајте и не го местете или го поместувајте пристаништето за полнење - ова ќе влијае на навигацијата на роботот и способноста да се врати во пристаништето кога чистењето ќе заврши.



СКАЛИ

За правилно функционирање на сензорите на карпата на вашиот робот, сите тркачи, килими, теписи или мали прагови (како детски порти) мора да бидат на 20,5 cm

од кои било скали (или мора да бидат континуирани и да се протегаат преку работ на скалите). Ако тркач, килим, тепих или мал праг што е помал од 20,5 cm од скалите не може да се помести, мора да користите зона за забрана за движење за да ги блокирате скалите..



ОТСТРАНЕТЕ КИЛИМИ ОД ВРАТИТЕ КОГА ЏОГИРАТЕ



Пред бришење, мора да поставите теписони зони во апликацијата и да ги преместите сите теписи или теписи што го блокираат пристапот до подови што сакате да ги брише вашиот робот.

РЕЖИМ НА РАЧНО ЧИСТЕЊЕ

За рачно да започнете циклус на чистење, притиснете **копче CLEAN** на роботот. За веднаш да го испратите роботот назад на пристаништето, притиснете **копчето DOCK**.

ВАЖНО: Пред да исчистите цела соба за прв пат, ви препорачуваме прво да го тестирате роботот на мал дел од подот за да се осигурате дека нема гребнење.

SHARK® MATRIX ROBOT




Откако ќе заврши поставувањето, следете ги упатствата во апликацијата за да му помогнете на вашиот робот да спроведе "Explore Run" почетна карта на вашиот дом. Роботот ќе патува од соба во соба за да ги идентификува сидовите, мебелот и другите пречки додека чисти. Овој процес ќе потрае помалку време од целосното чистење, бидејќи не го покрива целиот под.

ЗАБЕЛЕШКА: Уверете се дека го спроведувате истражувањето во сув режим.

Технологијата за откривање предмети на роботот му помага да се движи околу препреки повисоки од 11,5 cm во височина. Исчистете ги малите предмети што може да го попречат патот за чистење на вашиот робот.

Креирајте забранети зони во апликацијата за да ги блокирате областите во кои не сакате да влезе роботот. Можете да поставите забранети зони околу мали објекти или да ги користите за да блокирате големи површини.

ИНСТРУКЦИИ САМО ЗА ВАКУУМ (ВШМУКУВАЊЕ)




ЗАБЕЛЕШКА: Погрижете се целосно да го наполните роботот пред неговото прво чистење за да може да истражува, мапира и исчисти што е можно повеќе од вашиот дом. Можеби ќе бидат потребни до 6 часа за целосно полнење на вашиот робот.

ЗАБЕЛЕШКА: Избегнувајте поместување на станицата (докот). Ако се премести, роботот можеби нема да може да го најде патот назад до станицата. Ако роботот се премести додека се користи, можеби нема да може да го следи својот интелигентен пат за чистење или да го најде патот назад до пристаништето.


За правосмукалка, резервоарот за течност НЕ смее да биде прикачен на роботот. Проверете дали корпата за прав е правилно инсталирана/поставена.

ПОДЕСУВАЊЕ ЗА ЦОГИРАЊЕ


ЗАБЕЛЕШКА: Пред да може да се брише, роботот **МОРА** да заврши **истражување**. По истражувањето, ќе имате опција да ги поставите зоните за тепихи и да ги потврдите тие теписи во апликацијата со проверка на тепих. Ова гарантира дека роботот ќе ги избегнува теписите во режим на чистење.




Прицврстете ја подлогата за цогер со вметнување на рамниот раб на подлогата низ отворот во резервоарот. Повлечете ја подлогата за mop до крај низ отворот додека не се вметне безбедно.



Зацврстете ја подлогата на задниот дел на резервоарот.




Подигнете го капачето за полнење на врвот на резервоарот. Наполнете со вода до линијата на водата.



Цврсто го турнете резервоарот во задниот дел на роботот, зад кантата за прашина, и се уверете дека резервоарот за течност ќе кликне на место.


ПОДЕСУВАЊЕ ЗА ЦОГИРАЊЕ

Забелешка: Кога се чисти, роботот може да патува преку тепихи или килими. Пред следното миење, поместете килими или душеци надвор од патеката на роботот, или ја користите апликацијата за да овозможите зони за тепихи или да поставите забранети зони.




Пред првото миење на роботот, поставете **зони за тепихи** во апликацијата за да се осигура дека роботот ќе ги избегнува теписите и килимите при бришење. Следете инструкциите во апликацијата за да ги поставите зоните за тепихи и да започнете проверка на тепихот.

Забелешка: Верификацијата на тепихот мора да се направи без инсталиран резервоар за вода.




Кога резервоарот има течност и е правилно поставен, роботот е подготвен за вакуумирање и бришење истовремено. Притиснете копчето CLEAN на роботот или во апликацијата за да започнете со вакуумирање и бришење. Роботот ќе ја подготви подлогата за крпа за 30 секунди пред да започне со работа.



Кога ќе заврши мопирањето, извадете го резервоарот со притискање на копчето за полнење и лизгање на резервоарот надвор.

ВНИМАНИЕ: Подовите може да бидат лизгави по бришењето.




КОРИСТЕЊЕ SHARK® MATRIX ROBOT

Ве молиме посетете sharkclean.com/app или SharkClean на YouTube за видеа за решавање на проблеми.

КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА SHARKCLEAN® И ГЛАСОВНИ КОНТРОЛИ

Извлечете најмногу од вашиот Shark® Matrix Robot со овие карактеристики на апликацијата:



- **Наполни и продолжи**
Овозможете ја оваа функција за чистење на повеќе соби во поголеми домови. Роботот ќе се врати на пристаништето, ќе се наполни и ќе може да продолжи од каде што застана.
- **Теписни зони**
Откако роботот ќе го мапира вашиот дом, поставете зони за тепихи во апликацијата за да ги идентификува теписите и килимите за роботот да ги избегнува кога чисти.



- **Распоредување**
Поставете чистење на целиот дом за секое време, секој ден.
- **Контрола од било кое место**
Каде и да сте, вие сте во контрола на вашиот робот.
- **Извештаи за чистење**
Секој пат кога роботот чисти, апликацијата ќе генерира извештај за чистење.
- **Matrix Clean**

Побарајте SharkClean во продавницата за апликации и ја преземете апликацијата на својот pameten телефон.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ГЛАСОВНА КОНТРОЛА СО **GOOGLE ASSISTANT** ИЛИ **AMAZON ALEXA**



Посетете sharkclean.com/app за инструкции за подесување кои вклучуваат како да се овозможи Shark Skill за Amazon Alexa и користење со Google Assistant.

Google Асистент:

"OK Google, tell Shark to start cleaning."
"OK Google, tell Shark to pause my robot."
"OK Google, tell Shark to send my robot to the dock."

Амазон Алекса:


"Alexa, tell Shark to start cleaning."
"Alexa, tell Shark to pause my robot."
"Alexa, tell Shark to send my robot to the dock."

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ СО WI-FI


- За да ја користите апликацијата, телефонот мора да биде поврзан со 2.4GHz мрежа. Апликацијата ќе работи само на 2.4GHz мрежа.
- Типични домашни Wi-Fi мрежи поддржуваат и 2.4GHz и 5GHz.
- Не користете VPN или прокси сервер.
- Уверете се дека Wi-Fi изолацијата е исклучена на рутерот.

КОД ЗА ГРЕШКА	ПРОБЛЕМ
! (ЦРВЕНО) + Wi-Fi индикатор (ЦРВЕНО трепка)	Неточна лозинка за Wi-Fi
! (ЦРВЕНО трепка) + Wi-Fi (ЦРВЕНО)	SSID не може да се најде, пробајте да се поврзете повторно
Wi-Fi (црвено трепка)	Не може да се поврзе со Wi-Fi


ОДРЖУВАЊЕ ПРАЗНЕЊЕ НА КАПТАТА ЗА ПРАШИНА



Со отстранетиот резервоар за течност, притиснете го копчето за ослободување на корпата за прав и извлекете ја корпата за прав.




За да го отворите капакот на корпата за прав, притиснете и задржете го копчето додека го кревате капакот, користејќи ги отворите за прсти..



Испразнете ги отпадоците и прашина во корпата за ѓубре. Измијте ја корпата за прав доколку е потребно, користејќи само вода.


ЗАБЕЛЕШКА: Погрижете се целосно да ја ставите корпата за прав, додека не кликне на своето место




За да избегнете мувла, чистете го просторот помеѓу филтерот и пластичната обвивка по секое бришење и периодично по чистењето со правосмукалка. Отстранете го штитот и исчистете ги сите наталожени остатоци со сува крпа или мека четка.

ЧИСТЕЊЕ И ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРОТ


За оптимална моќ на вшмукување, по секоја употреба, чистете и повторно го вметнете филтерот во кантата за прашина на роботот.




Отстранете ја и испразнете ја корпата за прав. Исчистете ги влакната или остатоците од **чешелот против заплеткување (Anti-Tangle Comb)** на задниот дел од корпата за прав..



Лесно го допрете филтерот за да ги отстраните остатоците секој пат кога ќе го испразните кантата за прашина. За подлабоко чистење, еднаш месечно го исплакнете филтерот со вода. Оставете филтерот да се исуши на воздух до 24 часа пред повторно инсталирање. Не користете сапун и не го чистете филтерот. Ова ќе го оштети материјалот.



Извадете филтер од кантата за прашина.




Повторно го вметнете филтерот во кантата за прашина, а потоа го ставете назад во роботот додека не кликне на место.

Забелешка: Менувајте филтер еднаш годишно за оптимални перформанси.


ОДРЖУВАЊЕ

САМО-ЧИСТЕЧКА ЧЕТКА

Само-чистечката четка активно ја отстранува обвивката за коса додека роботот чисти. Ако остатоци останат завиткани околу четката, продолжите да го работите роботот за да му дадете време да се исчисти. Ако останат некоја обвивка или остатоци од косата по продолжувањето на чистењето, внимателно ги отстранете од четката.



За да пристапите до четката, притиснете јазичиња на вратата, а потоа ја подигнете вратата.




Подигнете ја четката и отстранете остатоци.


Повторно ја поставете четката, прво вметнувајќи го рамниот крај. Затворете вратата и притиснете надолу додека двете страни не кликнат на место.

Забелешка: Менувајте четка на секои 6 до 12 месеци, или кога видливо се носи. Некои модели доаѓаат со една странична четка.

ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВОАРОТ И ПОДЛОГАТА ЗА ЧИСТЕЊЕ



За да ги исчистите перничњата, перете во машина топло со светли бои. Користете благи детергенти и не користете белило или омекотители. Сушење на воздух или сушење во сушилница на ниско ниво без сушење на листови.





Испразните резервоарот по секоја употреба. Исплакнете резервоарот и го оставете да се исуши на воздух. **НЕ** го ставајте резервоарот во машина за миење судови.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред складирање, уверете се дека резервоарот и подлогата се целосно суви. Чувајте резервоарот и подлогата на суво место за да се спречи оштетување.

ОДРЖУВАЊЕ

СЕНЗОРИ ЗА ЧИСТЕЊЕ И КОНТАКТИ ЗА ПОЛНЕЊЕ


ЧИСТИ СЕНЗОРИ И КОНТАКТИ ЗА ПОЛНЕЊЕ АКО Е ПОТРЕБНО. Со сува крпа нежно отстранете прашината од сензорите и контактите кои се наоѓаат на дното на роботот и на пристаништето.



ВАЖНО: Роботот користи сензори за карпи за да избегне скали и други стрмни падови. Сензорите може да работат помалку ефикасно кога се валкани. За најдобри резултати, редовно ги чистете сензорите.

СТРАНИЧНА ЧЕТКА ЗА ЧИСТЕЊЕ

ЧИСТА СТРАНИЧНА ЧЕТКА АКО Е ПОТРЕБНО.



Внимателно одмотајте и отстранете јаже или влакна обвиткани околу четката.


Нежно ја избришете четката со сува крпа. За да се инсталира повторно, ставете четка на штипчето. Завртете ја четката рачно за да се уверите дека е правилно поставена.

Забелешка: Дизајнот на страничните четки може да варира.


ЗАБЕЛЕШКА: Отстранете и заменете страничната четка ако е свиткана или оштетена. За да ја извадите четката, подигнете ја од штипчето.

ЧИСТЕЊЕ НА ТРКАЛАТА

ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕТЕ ПРЕДНО ТРКАЛО.
Видете sharkclean.eu за резервни делови.




Почистете го куќиштето на тркалото.




Периодично ги чистете погонските тркала и куќиштето околу нив. За да се исчисти, ротирајте го погонското тркало додека чистите прашина.

ЗАБЕЛЕШКА: Четката не е вклучена.


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ




Филтер




**Роботска
канта за
прашина**




Четка



Батерија




**Рамка за
четката**




**Странична
четка**


ЗАБЕЛЕШКА:
Дизајнот на
страничните четки
може да варира




**Докинг за
полнење**



**ПОДЛОГА НА СТАНИЦАТ
ЗА ПОЛНЕЊЕ**



Моп подлога



**Резервоар за
течност**

ОДРЖУВАЊЕ

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако некоја светлина за грешка свети или трепка на вашиот робот Shark® Matrix, видете ја табелата со кодови за грешка подолу:

ГРЕШКА #	КОД ЗА ГРЕШКА	РЕШЕНИЕ
2	ДОСК (ЦРВЕН) + ! (ЦРВЕНО) трепкајќи	Страничната четка е заглавена. Отстранете остатоци од страничната четка за да се движи слободно.
2	CLEAN (ЦРВЕНО) + ДОСК (ЦРВЕНО) + ! (ЦРВЕНО) трепкајќи	Погонското тркало е заглавено. Почистете ги тркалата и отстранете сите остатоци обвиткани околу осовините за да можат слободно да се движат.
2	ЧИСТО (БЕЛО) + ДОСК (ЦРВЕНО) + ! (ЦРВЕНО) трепкајќи	Дефект на моторот на тркалото.
2	ЧИСТО (БЕЛО) + ! (ЦРВЕНО) трепкајќи	Блокада во четката. Отстранете сите остатоци од околу и во внатрешноста на четката за да може слободно да се врти.
3	ЧИСТ (ЗЕЛЕН) + ДОСК (ЗЕЛЕН) + ! (ЦРВЕНО) трепкаат заедно	Откажување на моторот за вшмукување. Отстранете и испразните кантата за прашина, ги исчистете филтрите, отстранете четката и вратата и отстранете блокади.
6	ДОСК (ЦРВЕНО) трепка	Предниот браник може да се заглави. Почистете браникот и се уверете дека се движи слободно внатре и надвор.
7	ЧИСТО (ЦРВЕНО) + ДОСК (БЕЛО) трепка	Грешка во сензорот за карпа. Преместете го роботот на нова локација и ги исчистете неговите сензори.
9	ЧИСТО (ЦРВЕНО) + ДОСК (ЦРВЕНО) трепка	Роботската канта за прашина треба повторно да се инсталира. Вметнете кантата за прашина додека не кликне на место.
10	ЧИСТО (ЦРВЕНО) трепка	Роботот може да биде заглавен на пречка. Преместување на роботот на нова локација на рамна површина.
16	ЧИСТ (ЦРВЕН) + ДОСК (БЕЛ) наизменично	Роботот е заглавен. Преместете го роботот на нова локација и се уверете дека предниот браник се движи слободно.
21	ЧИСТ (ЦРВЕН) + ДОСК (БЕЛ) + ! (ЦРВЕНО) трепкајќи	Роботот наишол на грешка при подигањето. Ве молиме исклучете го и повторно го вклучете.
24	ИКОНА НА БАТЕРИЈАТА (ЦРВЕНА) трепка	Батеријата е критично ниска и има потреба од полнење. Молиме земете го роботот и го ставете на базата. Уверете се дека индикаторот на основата свети сино за да се потврди дека роботот е поставен правилно на базата.
24	ДОСК (ВНИТЕ) + ! (ЦРВЕНО) трепкајќи	Роботот наишол на грешка при полнење. Молиме уверете се дека го користите соодветниот кабел за напојување за базата.
25	ЧИСТО (ЖОЛТО) трепка	Резервоарот за течност е празен.

ИМЕ НА СЕНЗОРОТ	ФУНКЦИОНАЛЕН ОПИС
СЕНЗОР ЗА НЕРАМНИНИ	Сензорите за нерамнини ги следат нерамнините за да избегнат пад по пат на инфрацрвено зрачење. Ако има скали надолу напред (на пример, висината на белата земја е поголема од 50 мм, или црната земја е поголема од 30 мм), вредноста на читање на сензорот ја надминува претходно поставената вредност, тогаш роботот престанува да се движи напред.
ЛИДАР СЕНЗОР	Лидар сензорот помага на роботот да мапира преку ласерско мерење. Детективското растојание е 8 метри.
СЕНЗОР ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СИДОТ	Сензорот за следење на сидот го детектира растојанието помеѓу предметите и левата страна на роботот според TOF опсегот. Детективското растојание е 30 мм.

DANSK Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

ENGLISH Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained here in are subject to change without notice.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is a trademark of Apple Inc. Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

FRANÇAIS Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

Apple App Store est une marque commerciale d'Apple Inc. Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.

NEDERLANDS De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is een handelsmerk van Apple Inc. Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

PORTUGUESE As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos constantemente empenhados em melhorar os nossos produtos; por conseguinte, as especificações aqui contidas estão sujeitas para mudar sem aviso prévio.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK é uma marca registada na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store é uma marca comercial da Apple Inc. Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

SVENSKA Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store är varumärken som tillhör Apple INC. Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

DEUTSCH Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store ist ein Markenzeichen von Apple Inc. Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

ESPAÑOL Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store es una marca comercial de Apple Inc. Google, Android y Google Play son marcas de Google LLC.

ITALIANO Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti; pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK è un marchio registrato nell'Unione europea per SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store è un marchio di Apple Inc. Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

NORSK Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registrert varemærke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store et varemærke for Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker som eies av Google LLC.

SUOMI Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut bedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

Apple App Store on Apple Inc.:n tavaramerkki. Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



MATRIX ROBOT

2-në-1

Robot vakum pastrues

RV2620WDEU

Udhëzime për përdorim + fletë
garancie



SHARKCLEAN APP



UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

▲ PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike, dëmtimit ose dëmtimit të pronës:

FËMIJËT DHE KAFSHËT NUK DUHET TË LIHEN PA MBIKËQYRJE NË DHOMAT QË ASPIRATORI ROBOT KA AKSES GJATË PASTRIMIT.

PARALAJMËRIM LASER

KY PRODUKT KA NJË LASER TË KLASIT 1. FIKNI GJITHMONË FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE PARA SE TË NGRINI ASPIRATORIN ROBOTIK OSE TË KRYENI NDONJË MIRËMBAJTJE. MOS E SHIKO DIREKT LASERIN.

NËSE PRIZA NË KABLLON E NGARKIMIT NUK PËRSHTATET PLOTËSISHT NË PRIZË, KONTAKTONI NJË ELEKTRICIST TË KUALIFIKUAR. MOS E DETYRONI NË PRIZË DHE MOS U PËRPIQNI TA MODIFIKONI ATË PËR T'U PËRSHTATUR.

PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME

Gjatë përdorimit të një pajisjeje elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë paraprake, duke përfshirë këto:

- Kjo njësi përbëhet nga një vakum për një robot të lagësht/të thatë për pastrimin e dyshemeve dhe një port dok për mbushjen me energji. Këto komponente përbajnë lidhje elektrike, tela elektrikë dhe pjesë lëvizëse që potencialisht përbëjnë një rrezik për përdoruesin.
- Para çdo përdorimi, kontrolloni me kujdes të gjitha pjesët për çdo dëmtim. Nëse ndonjë pjesë është dëmtuar, ndërpriteni përdorimin.
- Përdorni vetëm pjesë zëvendësuese identike. Shih faqen e zëvendësimit të shtesave të kësaj broshure.
- Ky pastrues dyshemeje robot nuk përmban asnjë pjesë që mund të përdoret.
- Përdoreni vetëm siç përshkruhet në këtë manual. MOS e përdorni pastruesin e dyshemesë robot për ndonjë qëllim tjetër përveç atyre të përshkruara në këtë manual.
- Me përgjashtim të filtrave, kupave të pluhurit dhe jastëkëve, mos i ekspozoni pjesët e robotit pastrues ndaj ujit ose lëngjeve të tjera.
-  **MOS i fut duart në ndonjë hapje në dok ose robot.**

PËRDORNI PARALAJMËRIMET

- Ky produkt ka një lazer të klasit 1. Gjithmonë fikni furnizimin me energji elektrike para se të ngrini aspiratorin robotik ose të kryeni ndonjë mirëmbajtje.
- **MOS** e shiko direkt laserin.
- Gjithmonë fikni aspiratorin robotik para se të futni ose hiqni filtrin, kanaçen e pluhurit ose rezervuarin e lëngshëm.
- **MOS** u merrni me plug-in, dock, ngarkimin

Një kabllo, ose një robot i lagësht/i thatë për dyshemetë e gjera me duar të lagura. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhen nga fëmijët pa mbikëqyrje

- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse ata

Ju është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe të kuptoni rreziqet e përfshira.

- **MOS** e përdor robotin pa pluhurin që mundet, filtron dhe rezervuarin e lëngshëm.
- **Mos** e dëmtoni kabllon e ngarkimit:
 - **MOS** tërhiqni ose mbani një port karikimi për kabllon dhe mos e përdorni kabllon si dorezë.
 - **MOS** e zhbloklo duke tërhequr kabllon. Kape prizën, jo kabllon.
 - **MOS** e mbyllni derën e kordonit, mos e tërhiqni kordonin rreth qosheve të mprehta ose mos e lini pranë sipërfaqeve të nxehta.
 - Kordoni i energjisë nuk mund të zëvendësohet. Nëse kabloja dëmtohet, pajisja duhet hedhur.
- **MOS** vendosni asnjë objekt në hapjet ose aksesoret e busullës. **MOS** e përdorni me një hapje të bllokuar; mbani të lirë pluhurin, lirin dhe çdo gjë që mund të zvogëlojë rrjedhjen e ajrit.
- **MOS e përdorni** nëse fluksi i ajrit është i kufizuar. Nëse rrugët e ajrit bllokohen, zhblokoni aspiratorin dhe hiqni çdo pengesë para se ta ndizni përsëri njësinë.
- Mabajeni busullën dhe të gjitha hapjet me vakum larg flokëve, fytyrës, gishtave, këmbëve të zbuluara ose veshjeve të lirshme.
- **MOS e përdorni** nëse pastruesi i dyshemesë robot nuk punon siç duhet, ose është hedhur, dëmtuar, lënë jashtë ose hedhur në ujë.
- **MOS** e vendosni aspiratorin në sipërfaqe të paqëndrueshme.
- **MOS PËRDORNI:**
 - Lëngje.
 - Ndërtesa të mëdha.
 - Objektë të torta ose të mprehta (xham, vida, vida, ose monedha).

- Sasi të mëdha pluhuri (pluhur me mur të thatë, hi fireplace, ose embers).
- Nuk përdoret si aksesori për mjetet e energjisë për të mbledhur pluhur.
- Pirja e duhanit ose dëgjia e objekteve (thëngjij të nxehtë, prapnica qigresh, ose shkrepëse).

- Materiale të ndezshme ose të ndezshme (fluide më të lehta, benzinë ose vajguri).
- Materiale toksike (zbardhues klori, amoniak ose pastrues i kanalizimeve).
- Materiale toksike (përqendrimet të larta të lëngut të zbardhimit të klorit, përqendrimet të larta të amoniakut, ose zgjidhje për pastrimin e kullimit).
- **Nuk përdoret në fushat e mëposhtme:**
 - Hapësira të jashtme pranë oxhakëve me hyrje të lira
 - Hapësira të mbyllura që mund të përmbajnë gaze ose avuj shpërthyes ose toksikë (fluide më të lehta, benzinë, vajguri, bojë, hollues bojërash, substanca që sprapsen nga mola ose pluhur i djegëshëm
 - Në një zonë me një ngrohës hapsinor
 - Afër vatrave të zjarrit me hyrje të lira.
- Fike pastruesin e dyshemesë së robotit para çdo rregullimi, pastrimi, mirëmbajtjeje ose zgjidhjeje të problemeve. Shënim: në OFF (O)

Roboti përdor ende një sasi të vogël energjie.

- Lejoni që të gjithë filtrat të thahen plotësisht para se t'i riinstaloni ato për të parandaluar që lëngu të ngëccë në pjesët elektrike.
- **MOS** modifikoni ose mos u përpiqni të riparoni vetë aspiratorin robotik ose baterinë, përveç nëse specifikohet në Manualin e Pronarit. **MOS** përdorni vakum nëse është modifikuar ose dëmtuar.
- Hiqni çdo lëng të derdhur ose të rrjedhur nga sipërfaqja, baza ose dyshemeja, pasi kjo mund të çojë në një rrezik të goditjes elektrike.
- Kur mbushni rezervuarin, kontrolloni për rrjedhjet, pasi lëngjet e mblendhura janë një rrezik rrëshqitjeje dhe mund të shkaktojnë goditje elektrike. Nëse tanku dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet.
- Kini kujdes kur ecni në dysheme të fërguara, pasi ato mund të jenë rrëshqitëse ndërsa lagen.
- **MOS përdorni** asnjë pastrues shtëpie (pastrues universal, pastrues qelqi, zbardhues) në asnjë nga sipërfaqet e lëmuara me shkëlqim të lartë të portit ose të aspiratorit robot, pasi përmbajnë kimikate që mund të dëmtojnë këto sipërfaqe. Në vend të kësaj, përdorni një leckë të lagur me ujë për pastrim të butë.
- Për të minimizuar rrezikun që roboti të udhëtojë përtej kufijve të pasigurt (shkallët ose shkëmbinjët, vatrat e zjarrit, rreziqet e ujit), këto zona janë të ndaluara duke përdorur funksionin hartografik në aplikacionin celular SharkClean. Pas vendosjes së kufirit, ndizni vakumin dhe konfirmoni vizualisht se parametrat në mënyrë efektive e pengojnë robotin të kalojë përtej kufirit të kaktuar. Rregulloni rregullimet nëse është e nevojshme. Për përdoruesit jo-app, përdorni një kufi për të bllokuar një kufi të pasigurt.

PËRDORIMI I BATERISË

- Bateria është burimi i energjisë për vakumin. Lexoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha udhëzimet për ngarkimin.
- Për të parandaluar fillimin e paqëllimshëm, sigurohuni që vakumi të fiket para se ta ngrini ose ta mbani. **MOS** e mbani pajisjen me gishtin tuaj në çelësin e energjisë.
- Përdorni vetëm portin e ngarkimit të Shark® XDKRV2600WFEU dhe përdorni vetëm RVBAT850A e baterisë. Përdorimi i baterive ose i rimbushshëm mund të krijojë një rrezik zjarri.
- Mbajeni baterinë larg të gjitha objekteve metalike si copa letre, monedha, çelësa, kunjat ose vida. Lidhja e terminaleve të baterisë së bashku rrit rrezikun e zjarrit ose djegieve.
- Në kushte të vështira, lëngjet mund të nxirren nga bateria. Evitoni kontaktin me këtë lëng, pasi mund të shkaktojë irritim ose djegie.

Nëse ndodh kontakti, shpërlajeni me ujë. Nëse është e lëngshme

Kontakti me sy, kërkonti kujdes mjekësor.

- Pastruesi robotik nuk duhet ruajtur, ngarkuar apo përdorur në temperatura më të ulta 50°F (10°C) ose mbi 104°F (40°C). Sigurohuni që bateria dhe vakumi të kenë arritur temperaturën e dhomës para se të karikoni ose të përdorni. Ekspozimi i robotit ose baterisë ndaj temperaturave jashtë këtyre vargu mund të dëmtojë baterinë dhe të rrisë rrezikun e zjarrit.
- **MOS** e ekspozoni pastruesin e dyshemesë së robotit ose baterinë ndaj zjarrit ose temperaturave mbi 130 °C (265 °F) pasi kjo mund të shkaktojë një shpërthim.

ZONAT E NDALUARA DHE VIJAT KUFITARE

38 Mos vendosni shirita nën qilima ose qilima.



- **MOS** i vendosni shiritat BotBoundary mbi njëri-tjetrin.
- Gjithmonë përdorni zona pa dalje rreth dyshemeve dhe sipërfaqeve reflektuese.
- No-Go Zones ose kasetat BotBoundary duhet të përdoren gjithmonë pranë një tapeti.
- **MOS përdorni** zona ose korsi të ndaluara brenda 3 metrave të portit.
- Që sensorët shkëmborë të robotit të punojnë siç duhet, të gjithë vrapuesit, qilimat, qilimat ose fretat e vogla duhet të jenë 20 centimetra larg shkallëve. Nëse një vrapues, qilim, qilim, apo prag i vogël që është më pak se 20 centimetra nga shkallët nuk mund të lëvizet, ju duhet të përdorni një zonë pa dalje ose shirit BotBoundary për të bllokuar shkallët.

MARRËVESHJA E LICENCËS SË PËRDORUESIT PËRFUNDIMTAR PËR SOFTUERIN SHARKNINJA


SharkClean.co.uk/EULA

RUAJI KËTO UDHËZIME


NJIHUNI ME ROBOTIN TUAJ TË MATRICËS SË PESHKAQENËVE®



REZERVUARI I LËNGSHËM




Slot për substratin



Butoni i ngarkimit dhe lëshimit


PËRPARA STACIONIT




Doku i ngarkimit

Ngarkimi i kontakteve

LIMANI I POSHTËM






Karikues kabllosh




PAD STACIONI I NGARKIMIT
(Faqja sipër)

VENDOSJA E STACIONIT TË NGARKIMIT



- Zgjidhni një vend të përhershëm me Wi-Fi të fortë për **dokun e ngarkimit**, sepse sa herë që e lëvizni, robotit do t'i duhet të ribëjë plotësisht shtëpinë tuaj.
- Vendoseni dokun me kurrizin e tij kundër murit dhe lidhni tamponin. Zgjidhni një sipërfaqe të sheshtë në një dysheme të zhveshur, në një zonë qendrore. Mos vendosni doke mbi modelimet ose elementet e ngrohjes.
- Hiqni sendet që janë më afër se 1.5 metra në të dy anët e shtyllës ose më afër se 1 metër nga pjesa e përparme e shtyllës.
- Ndize portin.

INSTALIMI I FURÇËS ANËSORE




Lidhni furçën anësore të përfshirë në peg katrore në fund të robotit.


Shënim: Dizajni i furçave anësore mund të ndryshojë.

NGARKIMI


E RËNDËSISHME: Roboti Shark® Matrix ka një bateri të para-instaluar të ngarkimit. Ngarkojeni baterinë plotësisht para përdorimit të parë. Mund të duhen deri në 6 orë për t'u ngarkuar plotësisht.



Për të ndezur robotin: Vendoseni robotin në dok ose mbani butonin DOCK për 5 deri në 7 sekonda derisa dritat të ndizen.



Nëse roboti nuk ka ngarkesë ose nuk mund të kthehet në port, vendoseni manualisht në port. Drita treguese do të shkëlqejë blu dhe roboti do të lëshojë një sinjal kur të jetë i pozicionuar siç duhet në dok.




Kur cikli i pastrimit të përfundojë, ose nëse bateria po mbaron, roboti do të kërkojë portin. Nëse roboti nuk kthehet në dok, ngarkesa e tij mund të mbarojë, ose nëse është në gjendje pastrimi të lagur, doku mund të jetë tapet.

Shënim: Kur e vendosni manualisht robotin në dok, sigurohuni që **kontaktet e ngarkimit** në pjesën e poshtme të robotit po prekin ato në dok. Ndërsa roboti është duke ngarkuar, dy dritat e bardha LED do të ndizen. Kur roboti është vendosur siç duhet në dok, ikona e baterisë së robotit do të ndizet. Kur bateria është e ngarkuar plotësisht, ikona e ngarkimit do të ndalojë pulsing. Por ajo do të mbetet e ndezur.

Shënim: Kur të merrni robotin, kini kujdes që të mos i vendosni gishtat mes parratit dhe bazës së robotit.

TREGUESI I NGARKIMIT



Në përdorim



Ngarkes
a e
plotë (e
bardhë)

Ngarko
sa e
plesh
me (e
bardhë)

Ngarko
sa e
ulët (e
kuqë)

Ndërsa
karikimi (i
bardhë)



Jo i akuzuar
apo i mbyllur



Treguesit e bardhë të ngarkimit tregojnë se sa fuqi baterie ka mbetur.



Ndërsa roboti është duke u ngarkuar, dy dritat e bardha LED do të ndizen. Kur karikimi të jetë i plotë, dy dritat e bardha do të ndizen vazhdimisht. Mund të duhen deri në 6 orë për të karikuar plotësisht robotin.

Nëse roboti është joaktiv dhe jashtë dokut të ngarkimit për 10 minuta, ai do të hyjë **në mënyrën e gjumit**. Dritat do të fiken, por bateria dhe dritat Wi-Fi do të mbeten ndezur në mënyrën e gjumit. Zgjoje robotin duke shtypur çdo buton.

SHËNIM: Nëse drita e ngarkesës së ulët ndriçon të kuqen, nuk ka fuqi të mjaftueshme baterie që roboti të kthehet në port.

E RËNDËSISHME: Para se të pastroni një dhomë të tërë për herë të parë, ju rekomandojmë që së pari të testoni robotin në një zonë të vogël të dyshemesë për t'u siguruar që nuk ka gërvishnje.


BUTONAT DHE DRITAT TREGUESE



KNOBS PASTRIMI


Shtypni për të filluar pastrimin

dhe shtypni përsëri për të pauzuar seancën e pastrimit.




BUTONI I PORTIT

Mbajeni për 5 deri në 7 sekonda për të ndezur robotin. Shtypni për të ndaluar pastrimin dhe dërgojeni robotin përsëri në dokun e ngarkimit.




TREGUESI I NGARKIMIT

Tregoni sasinë e ngarkesës që mbetet në bateri.




TREGUESI MOP

Butoni CLEAN do të shkëlqejë blu kur rezervuari fluid të jetë i pozicionuar siç duhet. Butoni CLEAN do të shkëlqejë i verdhë nëse tanku është bosh dhe duhet të rimbushet.




MBUSHU DHE VAZHDO TË ECËSH

Shtypni dhe mbani butonin DOCK për 15 sekonda për të ndezur ose fikur Recharge & Resume.



"!" TREGUESI I GABIMIT

Shih seksionin e zvarritjes për një listë të plotë të kodeve të gabimeve.



TREGUESI WI-FI

Drita e bardhë: e lidhur me Wi-Fi.

Drita e kuqe: jo e lidhur.

Blinking White: Setting Mode.


Nuk ka dritë: nuk është ngritur ende.

Funksioni Recharge & Resume është çaktivizuar nga default. Përfshini Recharge & Resume për mbulim të plotë nëse plani juaj i shtëpisë është më i madh se 140 m². Roboti juaj do të kthehet në dok, do të ringarkohet dhe do të jetë në gjendje të marrë atje ku e la.

PËRGATITNI SHTËPINË TUAJ


Roboti përdor një sërë sensorësh për të lundruar nëpër mure, këmbë mobiljesh dhe pengesa të tjera gjatë pastrimit. Për të parandaluar hyrjen e robotit në zonat që nuk dëshironi, vendosni zona pa dalje në aplikacion. Për rezultate më të mira, përgatitni shtëpinë siç përshkruhet më poshtë dhe programoni një pastrim të përditshëm për t'u siguruar që të gjitha katet të mirëmbahen rregullisht.

Shënim: Programimi është një nga funksionet e shumta që mund të bëhet vetëm në aplikacion.




PENGESAT

Hiqni kabllot dhe sendet e vogla më pak se 11.5 inç të larta dhe dyert e brendshme të hapura për të siguruar një hartë të plotë të shtëpisë suaj.




ORARI

Programoni një pastrim të tërë në shtëpi me aplikacionin. Për të programuar një pastrim me aplikacionin, tanku duhet të mbushet dhe të instalohet në robot me pad të ngjitur.




PRAGJE

Roboti juaj mund të ngjitet mbi shumicën e pragjeve për të shkuar nga dhoma në dhomë, por nëse dikush është shumë i lartë, vendosni një zonë pa dalje në aplikacion për ta bllokuar atë.



EVITONI LËVIZJEN E ROBOTIT DHE DOKUT


Ndërsa roboti është duke pastruar, mos e merrni atë, lëvizni apo lëvizni portin e ngarkimit – kjo do të ndikojë në navigimin e robotit dhe aftësinë për t'u kthyer në port kur pastrimi të jetë i plotë.



SHKËMBINJTË

Që sensorët shkëmborë të robotit tuaj të funksionojnë siç duhet, të gjithë vrapuesit, qilimat, qilimat ose shilljet e vogla (si portat e fëmijëve) duhet të jenë 20.5 cm larg njëri-tjetrit

nga çdo shkallë (ose duhet të jetë i vazhdueshëm dhe të shtrihet mbi buzën e shkallëve). Nëse një vrapues, qilim, qilim ose prag i vogël që është më pak se 20.5 inç nga shkallët nuk mund të lëvizë, ju duhet të përdorni një zonë pa lëvizje për të bllokuar shkallët.



HIQI QILIMAT NGA DYERT KUR BËN SHAKA



Para fshirjes, ju duhet të vendosni zonat e qilimave në aplikacion dhe të lëvizni çdo qilim apo qilim që bllokoi hyrjen në dysheme që dëshironi që roboti juaj të fshijë.

MODALITETI MANUAL I PASTRIMIT

Për të filluar manualisht një cikël pastrimi, shtypni **butonin CLEAN** në robot. Për të dërguar menjëherë robotin përsëri në dok, shtypni **butonin DOCK**.

E RËNDËSISHME: Para se të pastroni një dhomë të tërë për herë të parë, ju rekomandojmë që së pari të testoni robotin në një zonë të vogël të dyshemesë për t'u siguruar që nuk ka gërvishje.

ROBOTI I MATRICËS SË PESHKAQENËVE®




Pasi të përfundojë instalimi, ndiqni udhëzimet në aplikacion për të ndihmuar robotin tuaj të zbatojë një hartë shtëpie "Explore Run". Roboti do të udhëtojë nga dhoma në dhomë për të identifikuar muret, mobiljet dhe pengesa të tjera gjatë pastrimit. Ky proces do të kërkojë më pak kohë se një pastrim i plotë, pasi nuk mbulon të gjithë dyshemenë.

SHËNIM: Sigurohuni që t'i kryeni kërkimet tuaja në mënyrë të thatë.

Teknologjia e zbulimit të objekteve të robotit e ndihmon atë të lundrojë në pengesa deri në 11.5 cm lartësi. Pastroni çdo gjë të vogël që mund të pengojë rrugën e pastrimit të robotit tuaj.

Krijoni zona pa dalje në aplikacion për të bllokuar zonat që nuk doni që roboti të hyjë. Ju mund të vendosni zona pa dalje rreth ndërtesave të vogla ose t'i përdorni ato për të bllokuar zonat e mëdha.

UDHËZIME PËR VAKUM VETËM (THITHJE)




SHËNIM: Sigurohuni që të ngarkoni plotësisht robotin tuaj para pastrimit të tij të parë, në mënyrë që të mund të eksplorojë, hartojë dhe pastrojë sa më shumë të jetë e mundur shtëpinë tuaj. Mund të duhen deri në 6 orë për të karikuar plotësisht robotin tuaj.

SHËNIM: Evitoni lëvizjen e stacionit (dock). Nëse lëvizet, roboti mund të mos jetë në gjendje të gjejë rrugën e tij për t'u kthyer në stacion. Nëse roboti lëviz kur është në përdorim, ai mund të mos jetë në gjendje të ndjekë rrugën e tij inteligjente të pastrimit ose të gjejë rrugën e tij për t'u kthyer në mol.


Për një aspirator, rezervuari i lëngshëm nuk duhet të lidhet me robotin. Kontrolloni se shporta e drejtë është instaluar/futur siç duhet.

RREGULLIMI I GËRMIMIT


SHËNIM: Para se të mund të hiqet, roboti **duhet të kryejë kërkime**. Pas hulumtimit, ju do të keni mundësinë për të ngritur zonat e qilimave dhe për të kontrolluar ato qilima në app duke kontrolluar tapetin. Kjo siguron që roboti të shmangë qilimat në mënyrë pastrimi.




Ngjisni tapetin e shakxhiut duke futur skajin e sheshtë të matit përmes vrimës në depozitë. Tërhiqe tamponin e mop-it gjatë gjithë rrugës përmes hapjes derisa të futet në mënyrë të sigurt.



Sigurooni pjesën e pasme të tankut.




Ngrini kapakun e rimbushjes në pjesën e sipërme të tankut. Mbusheni me ujë deri në vijën e ujit.



Shtyjeni tankun fort në pjesën e pasme të robotit, prapa kazanit të pluhurit dhe sigurohuni që rezervuari i lëngshëm të klikohet në vend.


RREGULLIMI I GËRMIMIT

Shënim: Kur pastrohet, roboti mund të udhëtojë mbi qilima ose qilima. Para larjes tjetër, lëviz qilimat ose dyshekët nga shtegu i robotit ose përdor aplikativin për të bërë të mundur zonat e qilimave ose për të vendosur zona të kufizuara.




Para se ta lani robotin për herë të parë, vendosni **zonat e qilimave** në aplikativ për t'u siguruar që roboti të shmangë qilimat dhe qilimat kur fshin.

Shënim: Verifikimi i tapetit duhet të bëhet **pa** instaluar një rezervuar uji.




Kur rezervuari ka leng dhe është i pozicionuar siç duhet, roboti është gati të vakumojë dhe fshijë në të njëjtën kohë. Shtypni butonin CLEAN në robot ose në aplikacion për të filluar vakumin dhe mopping. Roboti do të përgatisë tapetin prej pëlhure për 30 sekonda para se të fillojë punën.



Kur të përfundojë mopping, hiqni tankun duke shtypur butonin e mbushjes dhe duke rrëshqitur tankun jashtë.


KUJDES: Dyshemetë mund të jenë të rrëshqitshme pas mopping.



Ju lutem vizitoni sharkclean.com/app ose SharkClean YouTube për të zgjidhur problemet.

DUKE PËRDORUR APLIKATIVIN SHARKCLEAN® DHE KONTROLLET E ZËRIT

Përfitoni sa më shumë nga roboti tuaj Shark® Matrix me këto karakteristika të aplikacionit:




• **Mbushu dhe vazhdo**

Aktivizoni këtë veçori për të pastruar dhoma të shumta në shtëpi më të mëdha. Roboti do të kthehet në dok, do të ringarkohet dhe do të jetë në gjendje të marrë atje ku e la.

• **Zonat e qilimave**

Pasi roboti të ketë montuar shtëpinë tuaj, vendosni zonat e qilimave në aplikacion për të identifikuar qilimat dhe qilimat në mënyrë që roboti t'i shmangë ato kur pastron.



• **Vendosja**

Vendosni të pastroni të gjithë shtëpinë tuaj në çdo kohë, çdo ditë.

• **Kontrolli nga kudo** që të jeni, ju jeni në kontrollin e robotit tuaj.

• **Raportet e pastrimit**

Sa herë që roboti pastron, aplikacioni do të gjenerojë një raport pastrimi.

• **Matrix Clean**

Kërkoni **SharkClean** në dyqanin e aplikacioneve dhe shkarkojeni aplikacionin në smartfonin tuaj.

VENDOSNI KONTROLLIN E ZËRIT ME GOOGLE ASSISTANT OSE AMAZON ALEXA



Vizitoni sharkclean.com/app për instrukcionet e instalimit të cilat përfshijnë mënyrën e aktivizimit të Shark Skill për Amazon Alexa dhe përdorini atë me Google Assistant.

Google Assistant:

"OK Google, thuaji Sharkit të fillojë pastrimin."
 "OK Google, thuaji Sharkit të ndërpresë robotin tim."
 "Ok Google, thuaji Sharkit të dërgojë robotin tim në mol."

Amazon Alexa:


"Alexa, thuaji Sharkit të fillojë pastrimin."
 "Alexa, thuaji Sharkit të ndërpresë robotin tim."
 "Alexa, thuaji Sharkit të dërgojë robotin tim në mol."

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE TË WI-FI


- Për të përdorur aplikacionin, telefoni duhet të lidhet me një rrjet 2.4GHz. Aplikacioni do të funksionojë vetëm në Rrjeti 2.4GHz.
- Rrjetet tipike wi-fi në shtëpi mbështesin si 2.4GHz ashtu edhe 5GHz.
- Mos përdorni një VPN ose server proxy.
- Sigurohuni që izolimi Wi-Fi të fiket në router.

KODI I GABIMIT	PROBLEM
! (RED) + treguesi Wi-Fi (RED flashing)	Fjalëkalim i pasaktë Wi-Fi
! + Wi-Fi (RED)	SSID nuk mund të gjendet, provoni të lidheni përsëri
Wi-Fi (flash i kuq)	E pamundur lidhja me Wi-Fi


ZBRAZJA E KANTATËS SË PLUHURIT



Me heqjen e rezervuarit të lëngshëm, shtypni butonin e lëshimit të shportës së pluhurit dhe nxirri shportën e pluhurit.




Për të hapur kapakun e shportës së pluhurit, shtypni dhe mbani butonin ndërsa ngrini kapakun, duke përdorur slotet e gishtave.



Zbrazni mbeturinat dhe pluhurin në koshin e plehrave. Lani shportën e pluhurit nëse është e nevojshme, duke përdorur vetëm ujë.


SHËNIM: Sigurohuni që ta vendosni shportën e pluhurit plotësisht derisa të klikohet në vend




Për të shmangur mykun, pastroni hapësirën midis filtrit dhe mbështjellësit plastik pas çdo fshirjeje dhe periodikisht pas pastrimit me një aspirator pastrues. Hiqeni mburojën dhe pastroni çdo mbeturinat e depozituara me një leckë të thatë ose furçë të butë.

PASTRIMI DHE ZËVENDËSIMI I FILTRIT


Për fuqinë optimale të thithjes, pastroni dhe rifreskoni filtrin në kazanin e pluhurit të robotit pas çdo përdorimi.




Hiqeni dhe zbrazni shportën e pluhurit. Pastroni çdo lint ose mbetje nga **Krehëri Anti-Tangle** në pjesën e pasme të shportës së pluhurit.



Prekni lehtë filtrin për të hequr mbeturinat sa herë që zbrazni kazanin e pluhurit. Për një pastrim më të thellë, shpëlajeni filtrin me ujë një herë në muaj. Léreni filtrin të thahet deri në 24 orë para se të riinstalohet. Mos përdorni sapun ose pastroni filtrin. Kjo do të dëmtojë materialin.



Hiq një filtër nga kazanin e pluhurit.




Rifreskoni filtrin në pluhur, pastaj vendoseni përsëri në robot derisa të klikohet në vend.

Shënim: Ndryshoni filtrin një herë në vit për performancë optimale.


MIRËMBAJTJE

FURÇË VETËPASTRUESE

Furça vetëpastruese heq në mënyrë aktive mbështjellësin e flokëve ndërsa roboti pastrohet. Nëse mbeturinat mbeten të mbështjella rreth furçës, vazhdoni të drejtoni robotin për t'i dhënë kohë për t'u pastruar. Nëse pas vazhdimit të pastrimit mbetet ndonjë kallëp ose mbetje flokësh, hiqeni me kujdes nga furça.



Për të hyrë në furçë, shtypni tablat në derë, pastaj ngrini derën.




Ngrini furçën dhe hiqni çdo mbeturina.


Riinstaloni furçën, duke futur më parë fundin e sheshtë. Mbyllni derën dhe shtypni poshtë derisa të dyja palët të klikojnë në vend.

Shënim: Ndërroni furçën çdo 6 deri në 12 muaj, ose kur visheni dukshëm. Disa modele vijnë me një furçë të vetme anësore.

MIRËMBAJTJE E REZERVUARIT DHE PAD PASTRIMI



Për të pastruar jastëkët, makina lahet ngrontësisht me ngjyra të ndezura. Përdorni detergjentë të butë dhe mos përdorni zbardhues ose zbutës pëlhure. Ajri thahet ose thahet në të ulët pa tharë gjethet.





Zbrazeni tankun pas çdo përdorimi. Shpëlajeni tankun dhe lëreni të thahet. **MOS** e fut tankun në lavatriçe.

SHËNIM: Para se të ruani, sigurohuni që rezervuari dhe jastëku të jenë krejtësisht të thatë. Ruajeni rezervuarin dhe jastëkun në një vend të thatë për të parandaluar dëmtimin.

MIRËMBAJTJE

SENSORËT E PASTRIMIT DHE KONTAKTET E NGARKIMIT


SENSORË TË PASTËR DHE KONTAKTE KARIKIMI NËSE ËSHTË E NEVOJSHME. Përdorni një leckë të thatë për të hequr butësisht pluhurin nga sensorët dhe kontaktet që ndodhen në fund të robotit dhe në mol.



E RËNDËSISHME: Roboti përdor sensorë shkëmborë për të shmangur shkakët dhe rëniet e tjera të pjerrëta.

FURÇË ANËSORE PËR PASTRIM

FURÇË ANËSORE TË PASTËR NËSE ËSHTË E NEVOJSHME.



Qetësohuni me kujdes dhe hiqni çdo litar ose bristuj të mbështjellë rreth furçës.

Fshijeni butësisht furçën me një leckë të thatë. Për ta riinstaluar, vendosni një furçë në kunj. Vidhos furçën me dorë për t'u siguruar që është vendosur siç duhet.

Shënim: Dizajni i furçave anësore mund të ndryshojë.


SHËNIM: Hiqe dhe zëvendëso furçën anësore nëse është e përkulur ose e dëmtuar. Për të hequr furçën, hiqe nga karikatori.

MIRËMBAJTJE


PASTRIMI I RROTAVE

PASTROJENI TIMONIN E PËRPARMË PERIODIKISHT.

Shih sharkclean.eu për pjesët e këmbimit.




Pastroni strehimin e rrotave.




Pastroni periodikisht rrotat e vozitjes dhe banesat përreth tyre. Për ta pastruar, rrotullojeni rrotën e makinës gjatë pluhurit.

SHËNIM: Furça nuk është përfshirë.


PJESË KËMBIMI




Filtri




Kazani robotik i pluhurit



Furçë




Bateria




Korniza e furçës




Furçë anësore
SHËNIM: Dizajni i furçave anësore mund të ndryshojë




Doku i ngarkimit



PAD STACIONI I NGARKIMIT



Mop Pad



Rezervuari i lëngshëm

EMRI I SENSORIT	PËRSHKRIMI FUNKSIONAL
SENSORI I GUNGAVE	Nëse ka një pjerrësi poshtë (p.sh., lartësia e tokës së bardhë është më e madhe se 50 mm, ose toka e zezë është më e madhe se 30 mm), vlera e leximit të sensorit tejkalon vlerën preset, atëherë roboti ndalon së ecuri përpara.
LIDAR SENSOR	Sensori lidar ndihmon hartën e robotit përmes matjes me lazer. Distanca është 8 metra.
SENSORI I GJURIMIT TË MURIT	Një sensor gjurmues muri zbulon distancën midis objekteve dhe anës së majtë të robotit sipas gamës TOF. Hapësira është 30 mm.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Nëse ndonjë dritë gabimi është ndezur ose shkrepur në robotin tuaj Shark® Matrix, shihni tabelën e kodit të gabimit më poshtë:

GABIM GJATË GABIMIT #	KODI I GABIMIT	ZGJIDHJA
2	DOCK (RED) + ! (RED) Duke u kyçur	Furça anësore është e bllokuar. Hiqni mbeturinat nga furça anësore për të lëvizur lirisht.
2	CLEAN (RED) + DOCK (RED) + ! (RED) Duke u kyçur	Rrota e vozitjes ka ngecur. Pastroni rrotat dhe hiqni çdo mbeturina të mbështjella rreth akseve, në mënyrë që ato të lëvizin lirisht.
2	CLEAN (WHITE) + DOCK (RED) + ! (RED) Duke u kyçur	Mosfunksionimi i motorit të timonit.
2	E PASTËR (E BARDHË) + ! (RED) Duke u kyçur	Blokim në furçë. Hiqni çdo mbeturina nga përreth dhe brenda furçës në mënyrë që të rrotullohet lirisht.
3	CLEAN (GREEN) + DOCK (GREEN) + ! (RED) Duke u lidhur së bashku	Dështimi i motorit të marrjes. Hiqni dhe zbrazi pluhurin, pastroni filtrat, hiqni furçën dhe derën dhe hiqni bllokimet.
6	QERPIKU I DOKUT (I KUQ)	Parehati i përpamë mund të ngeçë. Pastroni paresorin dhe sigurohuni që të lëvizë lirisht brenda dhe jashtë.
7	E PASTËR (E KUQE) + DOCK (E BARDHË)	Load Error Rock Sensor. Zhvendoseni robotin në një vend të ri dhe pastroni sensorët e tij.
9	QERPIK I PASTËR (I KUQ) + DOCK (RED)	Kazani robotik i pluhurit duhet të riinstalohet. Fute kazanin e pluhurit derisa të klikohet në vend.
10	QERPIK I KTHJELLËT (I KUQ)	Roboti mund të ngeçë në një pengesë. Lëvizë robotin në një vend të ri në një sipërfaqe të sheshtë.
16	CLEAN (RED) + DOCK (e bardhë) në mënyrë alternative	Roboti ka ngecur. Zhvendoseni robotin në një vend të ri dhe sigurohuni që pare-chocsi i përpamë të lëvizë lirisht.
21	CLEAN (RED) + DOCK (WHITE) + ! (RED) Duke u kyçur	Roboti hasi një gabim në ngritje. Të lutem fike dhe ndize përsëri.
24	IKONA E BATERISË (E KUQE) Qerpik	Bateria është shumë e ulët dhe duhet të rimbushet. Të lutem merre robotin dhe vendose në bazë. Sigurohuni që treguesi në bazë të ndriçojë blu për të konfirmuar se roboti është pozicionuar saktë në bazë.
24	DOCK (WHITE) + ! (RED) Duke u kyçur	Roboti hasi në një gabim ngarkimi. Ju lutem sigurohuni që jeni duke përdorur kordonin e duhur të energjisë për bazën.
25	Qerpik i pastër (i verdhë)	Rezervuari i lëngshëm është bosh.

DANSK Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

ENGLISH Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained here in are subject to change without notice.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is a trademark of Apple Inc. Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

FRANÇAIS Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

Apple App Store est une marque commerciale d'Apple Inc. Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.

NEDERLANDS De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is een handelsmerk van Apple Inc. Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

PORTUGUESE As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos constantemente empenhados em melhorar os nossos produtos; por conseguinte, as especificações aqui contidas estão sujeitas para mudar sem aviso prévio.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK é uma marca registada na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store é uma marca comercial da Apple Inc. Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

SVENSKA Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

DEUTSCH Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store ist ein Markenzeichen von Apple Inc. Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

ESPAÑOL Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store es una marca comercial de Apple Inc. Google, Android y Google Play son marcas de Google LLC.

ITALIANO Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti; pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK è un marchio registrato nell'Unione europea per SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store è un marchio di Apple Inc. Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

NORSK Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registrert varemærke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store et varemærke for Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker som eies av Google LLC.

SUOMI Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaisen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

Apple App Store on Apple Inc.:n tavaramerkki. Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.





**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје**
Копирај рѣр продажба, служба дхе службине **Comtrade Distribution Skopje**
Продажба и сервис/Шитје дхе сервис: Скопје, Бул.Киро Галегов бр.13, Скопје, Киро Глгеров 13
Тел/Факс - Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCONI

Податоци за крајниот корисник/ Тë dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ Број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ Број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret рѣр certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

--

Спецификација на испорачаните производи/Спецификими i продуктеве të dorëzuarata

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Купони plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр./Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Купони plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр./Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Купони plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр./Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit:
		Дата на испорака: Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Garantna i'zjava na prodava'ot

-Garantniot rok za proizvodot e naveden na strana 4 od garantniot list.

Prodava'ot garantira deka proizvodot ispravno ke funkcionira vo sklad so navedenite tehnicni podatoci i osobini, ako kupuva'ot striktno se pridru'ava kon upatstvoto za rakuva'ne so uredat.

-Prodava'ot garantira deka vo tekot na celiot garanten rok obezbeduva:otstranuva'ne na eventualni defekti, tehnicni nedostatoци i originalni rezervni delovi, na naщ troшok, dokolku do neispravnoста na proizvodot e nastanata na начин predviden vo upatstvoto za koristenе na produktot.

-Ne garantira i ne snosi odgovornost za softver (Operativen sistem, dopolnitelno instalirani programi i podatoci кои se na kupuva'ot)

-So dobivaa'ne na ovoj garanten list, se смета deka kraјniot kupuva' e запознат i согласен со се што пишува vo него

-Za сите спорови врзани за оваа гаранција надле'ne ke биде судот во Скопје

-Dokolku popravkata na reklamiraniot ured трае подолго од 15 (petnaeset) работни dенови, гаранцијата се продолжува за онолку dенови колку што траела popravkata na

uredot.Продолжува'ето на гарантниот рок се упишува vo гарантниот list од страна на сервисерот.

-Reklamaciите се приаат исклучиво сервисните објекти на Prodava'ot или договорените сервисни простorii од страна на овластените лица.Aдресите се navedeni на strana 1 од оваа гаранција.

-Prodava'ot се обврзува deka во случај на reklamaciјата на funkcionalноста на uredot во текot на гарантниот период:da го popravi, zamni со друг ured кој може да биде нов или

ekvivalenten na нов или со ured кој има слични карактеристики или со ured predviden од страна на Proizveduva'ot, на сопствен troшok.

-Dokolku не можеме да го отстраниме defektot или не бидеме во можност да го zamниме uredot во рок од 30dенови од датумot на приемот на uredot на servis, a kupuva'ot ke му биде одобрен iznos во висина на цената na proizvodot na денot на vраќа'ето na finansиските средства.

-Zamenитe delovi, vo гарантниот период, преоѓаат во servis на ЦТ Компјутерс, сопственост на Prodava'ot.

-Vo tehnoloшките vek на траe'ne na proizvodot 3 godini кој трае после истекot на гарантниот период, ke обезbedime сервисни uslugи i rezervni delovi

-Uslugите na teren и/или одржуva'ne, кои не се vрачунати во цената na proizvodot, се решаваат спрема ва'ажечкиот cenovnik.

-Garanciјата на LCD panelите (za TFT monitorите i prenosните kompjuterи) e vo согласност со tekovната politika na точки na defekt dadena од proizvoditelot i не се primenuva nadвор d takвите normi.

Обврски на купувачот

Kupuva'ot e dol'жен:

1.da при приврзуva'ne на uredot vooчи негова nekompletност или физичка oштetenost, bideјќи dopolnitелни reklamaciја од тој тип нема да va'жат.

2.zadол'жително да се pridru'ava na upatstvoto за upotreба na uredot

3.da обезbedи амблентни usлови кои се navedeni во dokumentaciјата на uredot i да обезbedи uredot да биде заштитен од каков и да e тип на zраче'ne

4.da обезbedи стабилен извор на електрично напојуva'ne

5.pред првата upotreба да се запознае со usловите за работа на uredot, usловите na оваа гаранција како i со tehnicната dokumentaciја

6.vo случај na reklamaciјата на uredot zadол'жително да приложи фискална сметка (фактура) i оригинален заверен гаранциски list. Сите navedeni мораат да бидат urednopolnetи i заверени.

7.Dokolku не сме во можност да го popравиме uredot или zamниме со нов, ekvivalentно na нов или со proizvod predviden од страна на proizvoditelot, се dostavuва kompletната originalna амбала'а и ke се одбие од izносот namenet за рефундира'ne на корисникот. Во случај на замена на uredot, ke се задр'жат компонентите што falат од kompletot на новиот ured.

Гаранцијата не ва'жи поради:

-неадекватна instalaciја или нестручно koristenе или неадекватно одржуva'ne

-механично, хемиско или било какво друго oштетуva'ne во транспорт, при распакуva'ne или koristenе на uredot

-варијација во напоенот на електричната мре'а, удари од гром i пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-koristenе на softver, medии за reprodukcija(било оптички или магнетни), uredи за поврзуva'ne, други приклучни uredи, delovi или потрошен материјал кој не се proizvod или авторизирани од страна на proizvoditelot

-не авторизирани popravки i popravки i последици nastanati од тоа

-надворешно влија'ne: влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни usлови a наворешната средина и сл.

-za delovi кои при upotreба се troшат:toneri, nertrici, глава na ink-čet printeri, valci'а за polevkuva'ne, механизми за транспорт na kartija

-za delovi кои при upotreба се troшат: gum na vrata podlo'жни na mehanички oштетуva'na,ножови,perki i сл.

Губе'не на гаранција

-Dokolku vгрдиме deka (Servis na Komтрeјd Дистрибуција ДООЕЛ) deka на reklamirаните uredи e вршено неовластена servisна интервенција

-нестручно и несвесно koristenе на proizvodot

-не pridру'uvaa'ne на usловите definирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancise' s' shitesit

- Periudha e garancise' p' produktin e' shitesit n' faqen 4 t' kartes' s' garancise'.

Shitesit garanton q' produktot do t' funkcionije n' m'nyr'n korekته n' p'ррputhije me t' dh'nat tehnikе dhe vetite e specifickuara, n'ese bleresi respektон reptsisht udh'ezimet p'рr funkcionimin e pajisjes.

Shitesit garanton se g'jate gjith'e periudhes s' garancise siguron: heqjen e defekteve t' mundshme, t' mang'eseve tehnikе dhe pjes'ese rezerv' originale, me shpenzimet tona, n'ese defekti i produktit e' shitesit shkakuar n' m'nyr'n e parashikuar n' udh'ezimet p'рr p'rdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban p'rgjegj'esi p'рr softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluara shites' dhe t' dh'nat q' e i p'rkasin bleresi't)

-Me marrjen e k'esaj karte garancie, konsiderohet se bleresi p'rfundimtar e' shitesit i n'g'hor dhe pajtohet me gjith'cka q' shkruhet n' t'.

-P'рr t' gjith'a kontestet lidhur me k'ette garanci do t' jet' kompetente gjykata n' Shkup

- N'ese riparimi i pajisjes s' reklamuar zg'jat me shum'e se 15 (pes'emb'd'ehjet'e) dit'e pune, garancia zg'jatet p'рr аq dit'e sa ka zg'jat riparimi i pajisjes.Zg'jatja e periudhes s' garancise sh'nohet n' flet'en e garancise nga tehniku i sh'rbimit. .

-Ankesat pranohen ekskluzivisht ne ambientet e sh'rbimit te shitesit ose ne ambientet e sh'rbimit te dakorduara nga personat e autorizuar Adresat jane te listuara ne faqen 1 te k'esaj garancie.

-Shitesit merr p'rsip' q' n' rast ankesе p'рr funksionalitetin e pajisjes g'jate periudhes s' garancise: ta riparoje at'e, ta z'vendesoje me n'je pajisje t'jet'e q' mund t' jet'e e re ose ekvivalente me n'je t' re ose me n'je pajisje q' ka karakteristika t' ngjashme ose me n'je pajisje t' siguar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- N'ese nuk mund ta r'egullojm'e defektin ose nuk jemi n' gjendje ta z'vendesojm'e pajisjen brenda 30 dit'evе nga data e marrjes se pajisjes p'рr sh'rbim, dhe bleresi't do t'i jepet n'je shum'e e barabart'e me g'minin e produktit n' dit'en e rimbursim .

-Pjes'e e nd'ruara, g'jate periudhes s' garancise, kalojn'e n' sh'rbimin e CT Computers, n' pronasi t' Shitesit.

G'jate jet'es teknologjike t' produktit p'рr 3 vjet, e cilat nuk pas skadimit t' periudhes s' garancise, ne do t' ofrojme sh'rbime sh'rbimi dhe pjes'e k'embimi

-Sh'rbimet ne terren dhe/ose t' mir'mbal'jes, te cilat nuk p'рrfsihjen ne g'minin e produktit, shlyhen sipas list'es s' sh'rbime t' vlefshme

-Garancia e panelit LCD (p'рr montoret TFT dhe kompjuter'et notebook) e' shitesit n' p'рrputhije me politiken aktuale t' pik'es s' d'eshitmit t' ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jasht'e normave t' tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një logarit fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, pakëtimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shuma e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose miqëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqëruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndihimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që kontribuojnë gjatë përdorimit: tonerët, fshikëtit, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letrës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e detyrë që vë nënshtrihen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Kontrejd Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Специfikimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинални или поправан полица за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo origjinal ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Гаранци për bateri dhe përshatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Гаранци për bateri dhe përshatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на TCL ТВ 24 месеци/ Гаранци për bateri dhe përshatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Тесла фрижидери, шпорети, машини за пеење, машини за садови и вгради апарати 60 месеци/ Гаранци për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatlarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Гаранци për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Тесла микробранови печни и мали куќин апарати 12 месеци/ Гаранци për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Гаранци për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi маус 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Гаранци për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Гаранци për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Гаранци për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Гаранци për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Гаранци për përshatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батери на скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скутер,рутер, брич, алат, феи за коса,правомузика, TV Box, чекла за заби,процесор,Humidifier,вајник,сензор,вага, Mi Camera,гомак, прочисувач на воздух, часовник, Mi bands и грелки 12 месеци / Гаранци për skuterin Xiaomi, ruter, brisk, vegla, tharëse flokësh, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektor, lagështues, kazan, sensor, peshore, Mi Kamera, rrotë, pastures ajrë, orë, shirita Mi dhe ngrohës 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi таблети и мобилни телефони 24 месеци / Гаранци për tabletët dhe celularët Xiaomi për 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Гаранци për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на NinjaShark производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---